



УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
објавува

КОНКУРС  
ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+  
АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР  
за академската 2018/2019 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година на студии.

**Времетраење на мобилноста за студенти:** еден семестар (летен семестар).

**Времетраење на мобилноста на наставниот кадар:** 1 недела (до 5 работни денови).

Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу УКИМ и ЕУ универзитетите. ([Види листа на Еразмус+ договори](#))

**1. Потребни документи за мобилност на студенти:**

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот [www.ukim.edu.mk/меѓународна\\_соработка/ЕРАЗМУС+](http://www.ukim.edu.mk/меѓународна_соработка/ЕРАЗМУС+) или интернет-страната на факултетот:

- пополнет формулар за пријавување ([Student Application Form](#));
- договор за студирање ([Learning Agreement](#)) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус+ координаторот и факултетот во странство (минимум 20 ЕКТС- максимум 30ЕКТС);
- уверение за положени испити на македонски јазик;
- најмалку една препорака;
- уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена од признат центар/школа за странски јазици;
- уверение за редовен студент- запишан семестар/година (на македонски јазик);
- кратка биографија ([Europass model](#)).

Висината на стипендијата за студентите изнесува 450-500 ЕУР месечно, согласно земјата во која се престојува (Види листа на интернет-страната на Универзитетот.

Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.

**2. Потребни документи за мобилност на наставен кадар:**

**мобилност за наставен ангажман (teaching):**

- ([Staff Application Form](#)) ;
- ([Staff Mobility Agreement for Teaching](#)) ;
- покана (Letter of invitation) од страна на Универзитетот- домаќин;
- кратка биографија ([Europass model](#)).

**мобилност за обука (training) :**

- ([Staff Application Form](#));
- ([Staff Mobility Agreement for Training](#)) ;
- покана (Letter of invitation) од страна на Универзитетот- домаќин;
- кратка биографија ([Europass model](#)).

**Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно со утврдените критериуми: академскиот успех, познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација.**

При одлучувањето, предност ќе имаат кандидатите кои аплицираат за првпат и досега не користеле Еразмус+ стипендија.

Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата **во три примерока** до Еразмус+ координаторот на факултетот каде студираат, најдоцна **до 1 октомври 2018.**

*(Еден примерок за Еразмус+ кординаторот, еден примерок задржува студентот и еден примерок се доставува до Ректоратот на УКИМ)*

[\(Види листа на Еразмус+ координатори по факултети\)](#).

Краен рок за поднесување на **рангираните апликации** од страна на факултетите до Ректоратот е **5 октомври 2018.**

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**